


УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА



ПРИЈАВЕН ЛИСТ  
за запишување на семестар на додипломски студии  
Студиска програма по  
МАШИНСТВО  
2020/2021

Име и презиме:

Семестар (зимски / летен)

Број на индекс:

Положе ни	Осв. ЕК	ШИФРА	ПРЕДМЕТ	Фонд	Тип	ЕК		
--------------	---------	-------	---------	------	-----	----	--	--

**ПРВА ГОДИНА**

**Прв семестар**

		МОМ 101	Математика 1	3	2	Зад	6	
		МОМ 102	Механика 1	3	2	Зад	6	
		МОМ 103	Техничко цртање, дизајнирање со CAD	3	2	Зад	6	
Изборен предмет УКЛО – се избира еден предмет								
		МОМ 104	Физика	3	2	Изб	6	
		МОМ 105	Основи на електротехника	3	2	Изб	6	
Изборен предмет УКЛО – се избира еден предмет								
		МОМ 106	Апликативен софтвер	2	2	Изб	5	
		МОМ 107	Интернет и мултимедија	2	2	Изб	5	
<b>ВКУПНО</b>							29	

**Втор семестар**

		МОМ 201	Математика 2	3	2	Зад	6	
		МОМ 202	Јакост на материјалите	3	2	Зад	6	
		МОМ 203	Компјутерско моделирање	3	2	Зад	6	
		МОМ 204	Технологија на материјалите	3	2	Зад	6	
Изборен предмет УКЛО – се избира еден предмет								
		МОМ 205	Странски јазик - англиски	2	2	Изб	5	
		МОМ 206	Нумерички методи и програмирање	2	2	Изб	5	
			Практична настава				2	
<b>ВКУПНО</b>							31	

**ВТОРА ГОДИНА**

**Трет семестар**

		МОМ 301	Машински елементи 1	3	2	Зад	6	
		МОМ 302	Машинска обработка и алатни машини	3	2	Зад	6	
		МОМ 303	Термодинамика	3	2	Зад	6	
		МОМ 304	Механика на флуиди	3	2	Зад	6	
Изборен предмет УКЛО – се избира еден предмет								
		МОМ 305	3Д моделирање	2	2	Изб	5	
		МОМ 306	Основи на MATLAB	2	2	Изб	5	

*B. Sanchev*



			<b>ВКУПНО</b>				29		
<b>Четврт семестар</b>									
	МОМ 401	Машински елементи 2		3	2	Зад	6		
	МОМ 402	Технички мерења		3	2	Зад	6		
	МОМ 403-1 МОМ 403-2	Пренос на топлина и маса (за ЕМ) Динамика и осцилации (за ПКМ и НУМА)		3	2	Зад	6		
	МОМ 404	Одржлив енергетски развој		3	2	Зад	6		
<b>Изборен предмет ТФБ – се избира еден предмет</b>									
	МОМ 405	Средства за транспорт (за ПКМ и НУМА)		2	2	Изб	5		
	МОМ 406	Ладилна техника (за ЕМ)		2	2	Изб	5		
	ЕИМ 703	Погонски и процесни материјали (за ЕМ)		2	2	Изб	5		
	МОМ 408/17	Практична настава					2		
		<b>ВКУПНО</b>					31		
<b>ТРЕТА ГОДИНА</b>									
<b>Петти семестар</b>									
	МОМ 501	Конструирање на машини		3	2	Зад	6		
	МОМ 502	Хидраулика и хидраулични машини		3	2	Зад	6		
	МОМ 503	Мотори и екологија		3	2	Зад	6		
	МОМ 504-1	Разменувачи на топлина (за ЕМ)		3	2	Зад	6		
	МОМ 504-2	Технолошки постапки и операции (за ПКМ и НУМА)		3	2	Зад	6		
	МОМ 505-1	Индустриски сушари (за ЕМ)		3	2	Зад	6		
	МОМ 506-2	Јакост на конструкциите (за ПКМ и НУМА)		3	2	Зад	6		
		<b>ВКУПНО</b>					30		
<b>Шести семестар</b>									
	МОМ 601	Греење, вентилација и климатизација		3	2	Зад	6		
	МОМ 602	Компресори, вентилатори и пумпи		3	2	Зад	6		
	МОМ 603	Транспорт на флуиди		3	2	Зад	6		
	МОМ 604	Системи за автоматско управување		2	2	Зад	6		
<b>Изборен предмет ТФБ – се избира еден предмет</b>									
	МОМ 605	Обновливи извори на енергија		2	2	Изб	5		
	МОМ 606	Централизиран системи за греење и ладење		2	2	Изб	5		
	МОМ 608/17	Практична настава					2		
		<b>ВКУПНО</b>					31		
<b>ЧЕТВРТА ГОДИНА</b>									
<b>Седми семестар – Енергетско машинство</b>									
<b>Се избираат 5 – пет предмети</b>									
	ЕИМ 701	Ладилни системи		3	2	Изб	6		
	ЕИМ 702	Енергетска ефикасност на згради и објекти		3	2	Изб	6		
	ЕИМ 708	Когенеративни термоенергетски постројки		3	2	Изб	6		
	ЕИМ 704	Термоенергетски постројки		3	2	Изб	6		
	ЕИМ 705	Управување на проекти во енергетиката		3	2	Изб	6		
	ЕИМ 706	Хидроенергетски постројки		3	2	Изб	6		

*B. Lanchev*



	ЕИМ 707	Парогенератори и постројки	3	2	Изб	6		
		<b>ВКУПНО</b>				30		
<b>Осми семестар – Енергетско машинство</b>								
<b>Се избираат 4 – четири предмети од ТФБ</b>								
	ЕИМ 801	Топлински турбомашини	2	2	Изб	5		
	ЕИМ 802	Нуклеарни реактори	2	2	Изб	5		
	ЕИМ 808	Компресорски постројки	3	2	Изб	6		
	ЕИМ 804	Компјутерска динамика на флуиди	3	2	Изб	6		
	ЕИМ 805	Индустриски извори на загадување и прочистување на загадени гасови	3	2	Изб	6		
		Практична настава				2		
		Дипломска работа				6		
		<b>ВКУПНО</b>				30		
<b>Седми семестар – Производно конструктивно машинство и НУМА</b>								
<b>Се избираат 5 – пет предмети</b>								
	НУМ 701	Технологија на заварување и леење	3	2	Изб	6		
	НУМ 702	Неконвенционални методи на обработка	3	2	Изб	6		
	НУМ 703	Теорија на режење	3	2	Изб	6		
	НУМ 704	Софтверски пакети во конструктивното машинство	3	2	Изб	6		
	НУМ 705	Современи производствени технологии	3	2	Изб	6		
	НУМ 706	Теорија на механизмите и машините	3	2	Изб	6		
	НУМ 707	Метални конструкции	3	2	Изб	6		
		<b>ВКУПНО</b>				30		
<b>Осми семестар – Производно конструктивно машинство и НУМА</b>								
<b>Се избираат 4 – четири предмети од ТФБ</b>								
	НУМ 801	CAD/CAM апликации	3	2	Изб	6		
	НУМ 802	Машини и обработка со пластична деформација	3	2	Изб	6		
	НУМ 803	Компјутерски управувани машини и процеси	3	2	Изб	6		
	НУМ 804	Роботика	3	2	Изб	6		
	НУМ 805	Компјутерско моделирање на алати за пластична деформација	3	2	Изб	6		
		Практична настава				2		
		Дипломска работа				6		
		<b>ВКУПНО</b>				30		

Потпис на студентот \_\_\_\_\_

Бр. на индекс \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

*B. Jozelov*

